

Надлежности:

- ја претставува Република Македонија во постапките пред Судот во случаите кога Република Македонија е странка во спорите пред Судот,
- обезбедува соработка на органите на Република Македонија со Судот и со другите органи на Советот на Европа, по прашањата кои се однесуваат на застапување на Република Македонија пред Судот,
- подготвува одбрана и непосредно ја застапува Република Македонија во постапките пред Судот,
- по предметите по кои постапува посредува во контактите на Судот со домашните судови и државните органи,
- по предметите по кои постапува, комуницира и презема дејствија за извршувањето на пресудите на Судот, кои се однесуваат на заштитата на човековите права во рамките на Советот на Европа,
- врши увид во судските и управните предмети, како и во секоја друга документација на државните органи, согласно со закон,
- ракува со класифицирани информации согласно со прописите за класифицирани информации,
- по предметите по кои постапува прибавува информации, бара објаснувања и мислења од домашните судови и државните органи,
- во име на Владата, склучува спогодби за пријателско решавање на предметите пред Судот,
- во име на Владата изјавува еднострана декларација,
- врши постојана анализа на пресудите и праксата на Судот по однос на заштитата на човековите права и слободи загарантирани со Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи и за тоа ги известува домашните судови и државните органи,
- изготвува препораки за можни постапувања на домашните судови и државните органи заради извршување на одлуките на Судот во случај на констатирана повреда на Конвенцијата од страна на домашните судови и државни органи,
- се грижи за обезбедување на усогласеност на домашното законодавство со стандардите на Конвенцијата и праксата на Судот,
- го следи остварувањето на обврските на домашните судови и државни органи кои произлегуваат од одлуките на Судот при констатирани повреди на Конвенцијата од страна на домашните судови и државни органи,
- ја информира Владата за текот на постапките кои се водат против Република Македонија пред Судот,
- за извршувањето на пресудите донесени од Судот, во координација со Министерството за надворешни работи, доставува информации до Комитетот на министри при Советот на Европа, за преземените мерки од Република Македонија,
- учествува во работата на состаноците на Комитетот на министри кога се разгледуваат преземените мерки за извршување на пресудите на Судот од страна на Република Македонија,

- по потреба на Владата и предлага формирање на стручни тимови за подготовка на одбраната и застапувањето на Република Македонија во постапките пред Судот,
- соработува со Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици, во постојаната едукација на судиите, јавните обвинители, адвокатите и другите правни професии, заради извршување на пресудите и примена на праксата на Судот како извор на право и
- врши и други работи утврдени со закон.